



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15. дена. Огласи според тарифата.

Среда, 22 декември 1982

Скопје

Број 47

Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

681.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 2. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Митановски Никола Јован, од Битола,
2. Филев Атанас Јован, од Скопје,
3. Аврамоски Стојан Владо, од с. Куратица.

II

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Сотироски Живко Горѓи, од Охрид.

III

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Стаматиев Куле Ристо, од Кавадарци.

IV

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Костовски Цветан Душан, од Скопје.

V

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Секуловски Владоја Секула, од Прилеп.

VI

Изречената казна затвор во траење од 1 година и 8 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 3 години не стори ново кривично дело на:

1. Младеновиќ Јовановска Славе Биљана, од Скопје.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Шарчевиќ Иван Анте, од Штип,
2. Паневски Санде Борис, од Скопје.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 68-680

2 декември 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ангел Чемерски, с. р.

682.

Врз основа на член 94, став 2 и член 100 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА РАБОТИТЕ ШТО УПРАВАТА ЌЕ ГИ ВРШИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕ- НОТ ЗА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УПРАВАТА

Член 1

Управата за заеднички работи ќе ги врши работите од член 94, став 1 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ за републичките органи на управата, републичките организации, републичките правосудни органи и други органи на Републиката и тоа:

— работите што се однесуваат на изградбата и одржувањето на зградите — за сите републички органи на управата и републички организации, освен за Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот секретаријат за народна одбрана и органите и организациите што користат работни простории во згради на организации на здружениот труд;

— работите што се однесуваат на изградбата и купувањето на станбени згради и станови — за сите републички органи на управата и републички организации, односно за учесниците во Самоуправната спогодба за заедничко користење на средствата од придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците во републичките органи и организации и во општествено-политичките организации, освен за Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

— работите што се однесуваат на превозот со патнички автомобили — за сите републички органи на управата и републички организации, освен за Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Републичката геодетска управа и републичките инспекциски органи;

— работите што се однесуваат на организирањето на општествената исхрана и вршењето на угостителски услуги — за сите републички органи на управата и републички организации, освен за Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Републичката геодетска управа и органите и организациите што се сместени во згради на организации на здружениот труд.

Член 2

Управата за заеднички работи ќе започне со работа на 1. I. 1983 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1932/1

9. XII. 1982 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

683.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊАТА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Се разрешува од должност директор на Републичката управа за прашањата на борците и воените инвалиди во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика Вера Кардула на 30. XI. 1982 година, поради исполнување услови за пензија кога ѝ престанува работниот однос.

Број 17-2049/1
14. X. 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с.р.

684.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

Се разрешува од должност помошник на претседателот на Републичкиот комитет за информации Ратка Бакалиноска на 30. XI. 1982 година, поради исполнување услови за пензија кога ѝ престанува работниот однос.

Број 17-2051/1
14. X. 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с.р.

685.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

Се разрешува од должност советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи Бранко Кавкалевски на 30. XI. 1982 година, поради исполнување услови за пензија кога му престанува работниот однос.

Број 17-2055/1
14. X. 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с.р.

686.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должност виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Вите Исјановски на 31. XII. 1982 година, поради исполнување услови за пензија кога му престанува работниот однос.

Број 17-2044/1
14. X. 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с.р.

687.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15, алинеја 2 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 38, став 2 од Правилникот за распоредување на чистиот доход, средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Христијан Тодоровски—Карпош“ во село Младо Нагоричане, општина Куманово, донесен со референдум на 27 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ во село Младо Нагоричане, општина Куманово, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У.бр. 26/81 од 16 септември 1982 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорената одредба од актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со начелото на распределба според трудот и за нејзината спротивност со член 129, став 3 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, Судот утврди дека според член 38, став 1 вредноста на работите и работните задачи на секој работник во училиштето е утврдена преку табеларниот преглед, кој е составен дел на правилникот. Притоа, според ставот 2 на овој член од правилникот, на наставниците со виша стручна подготовка бројот на бодовите утврдени во табеларниот преглед за извршување на работите и работните задачи во наставно-воспитниот процес им се зголемува за уште 57 бода, а на наставниците со висока стручна подготовка за 114 бода.

Според оценката на Судот, со оспорената одредба стручната подготовка се предвидува како самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи. Во член 129, став 3 од Законот за здружениот труд не се предвидува утврдување на придонесот на работникот зависно од стручната подготовка, туку придонесот на работникот во работата се утврдува преку обемот и сложеноста на работите и работните задачи, квалитетот на остварените резултати и други основи утврдени во означениот закон и во самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи на ра-

ботниците во основната организација на здружениот труд. Стручната подготовка, според мислењето на Судот, ја изразува сложеноста на работите и работните задачи што ги врши работникот и е инкорпорирана и веќе вреднувана во свој основ, така што нејзиното одделно вреднување, вон рамките на основот сложеност, значи двојно вреднување на стручната подготовка. Со оглед на тоа, Судот оцени дека член 38, став 2 од правилникот не е во согласност со начелото на распределба според трудот и е во спротивност со член 129, став 3 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 28/81
5 ноември 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

688.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15, алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 11 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед, во делот за вреднувањето на основот „теоретско знаење“ на посложени работи и работни задачи, составен дел на Правилникот за стекнување, распределување и користење на доходот во Работната заедница на Окружниот суд во Штип, со утврдени основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, усвоен со референдум на 22 февруари 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Окружниот суд во Штип, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 92/82 од 16 септември 1982 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со начелото на распределба според трудот.

4. Судот на седницата, разгледувајќи го оспорениот правилник, утврди дека според неговиот член 18, работите и работните задачи по основот сложеност се поделени во четири групи и тоа: најсложени, посложени, сложени и едноставни работи и работни задачи. Така, во групата посложени работи и работни задачи спаѓаат работите и работните задачи за чие успешно извршување е предвидено работникот да има теоретско и друго знаење што го имаат лицата со средна стручна подготовка, висококвалификуваните работници и дактилографите I-а класа. По овој основ работниците добиваат од 10 до 60 бода, а конкретниот број на бодови за секоја група е определен во табеларниот преглед. Од табеларниот преглед, пак, Судот утврди дека по основот „теоретско знаење“ а тоа значи стручна подготовка, за сите извршители на работи и работни задачи распоредени во групата „посложени работи и работни задачи“ се определени по 50 бода, освен за дактилографот I-а класа за кого се определени 30 бода.

Според тоа, за ист степен на сложеност на работи и работни задачи, за кои е предвидена средна стручна подготовка, за дактилографот од I-а класа се определени помалку бодови. Со оглед на тоа што работите и работните задачи, распоредени

во групата на „посложени работи и работни задачи“, во табеларниот преглед по основот сложеност, а тоа значи теоретско знаење различно се вреднувани и покрај тоа што по својата сложеност се исти, Судот утврди дека оспорениот дел од табеларниот преглед, составен дел на Правилникот, не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и е во спротивност со член 126, став 1 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 92/82
11 ноември 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

689.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15 став 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 септември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 23 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, и последната одредба од Табеларниот преглед, составен дел на Правилникот донесен со референдум одржан на 3 март 1981 година во Керамичкиот комбинат „Вранештица“ во Кичево.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Керамичкиот комбинат „Вранештица“ во Кичево, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поднесе предлог до Уставниот суд на Македонија за оценка на уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, членот 23 од Правилникот и последната одредба од Табеларниот преглед се спротивни на ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд.

4. Во подготвителната постапка и на седницата, Судот утврди дека според оспорениот член 23 од Правилникот, работничкиот совет на Комбинатот е овластен да одлучува поединечно за ревизија на веќе утврдената аконтација на личен доход, како и да ја одредува аконтацијата на личниот доход за новите работи и работни задачи. Според оспорената последна одредба од Табеларниот преглед, во оправдани случаи, работничкиот совет може да определи поголема аконтација на личниот доход за определени работи и работни задачи.

5. Во Законот за здружениот труд изречно е утврдено дека работниците во основната организација на здружениот труд со референдум, меѓу другото, одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка (член 463 став 1).

Со оглед на тоа што со оспорениот член 23 од Правилникот е дадено овластување на работничкиот совет да врши ревизија на веќе утврдена аконтација на личен доход и да утврдува бодови за новоотворени работи и работни задачи, а тоа значи да определува мерила за распределба на личниот доход за што не е овластен, Судот оцени дека оспорените одредби не се во согласност со член 463 став 1 од Законот за здружен труд.

Од содржината на оспорената одредба од Табеларниот преглед недвосмислено произлегува дека спорниот додаток, се однесува на кадри со одредена стручност како решение според кое во исклу-

чителни случаи комбинатот ги изразува своите одредени специфичности во областа на распределбата на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што целосното и правилно решавање на кадровските прашања во една основна организација на здружен труд е еден од основните услови за нејзиното успешно работење, Судот оцени дека определувањето на дефицитарноста на одредени кадри како посебен основ за зголемување аконтажијата на личниот доход предвиден во Правилникот, не го повредува уставното начело на распределба според трудот.

Меѓутоа, во Правилникот одредената стручност на кадри односно дефицитарноста не е предвидена како посебен основ за зголемување на аконтажијата на личниот доход, ниту се утврдени мерила по тој основ, туку е предвидено само овластување пропишано за работничкиот совет во определени случаи да договори поголеми стартни основи за назначените извршители, што е спротивно на член 463 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 141/82
30 септември 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с.р.

690.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 4 став 4 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Работната заедница-Заеднички служби, во состав на Работната организација „Југомонтажа Благој Давков“ во Скопје со референдум одржан на 12 ноември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница-Заеднички служби на Работната организација „Југомонтажа Благој Давков“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 4 став 4 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека со член 4 став 4 на оспорениот правилник е предвидено позајмица односно заем да може да се дава само за изградба и купување на станови во градското подрачје во кое се наоѓа работната заедница-Заеднички служби.

Согласно член 21 од Уставот на СР Македонија и член 116 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација го распоредуваат делот од чистиот доход за лични доходи и за заедничка потрошувачка, сразмерно со придонесот кој го даде во остварувањето на доходот во основната организација. Од друга страна, според член 19 од Уставот на СР Македонија, доходот е резултат на заедничкиот труд на сите работници во основната организација. Средствата за заедничка потрошувачка, што се издвојуваат од чистиот доход на основната организација, согласно член 117 став 1 од Законот за здружениот труд, се внесуваат во фондот за заедничка потрошувачка, во кој работниците, согласно став 3 на истиот член, ги здружуваат и средствата за заедничка потрошувачка што ги издвојуваат од својот личен доход.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека и работниците учествуваат во создавањето на средствата за заедничка потрошувачка, издвојувајќи дел од доходот на основната организација и дел од својот личен доход, така што сите работници, согласно утврдените основи и мерила, имаат право да учествуваат во создавањето и во распределбата на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Судот смета дека пропишувањето на условите за одобрување на станбени кредити, како дел од средствата за заедничка потрошувачка, е самоуправно право на работниците и во остварувањето на тоа право тие се ограничени со тоа што не можат да утврдуваат услови кои не се во согласност со Уставот и законот. Со условувањето станбените кредити да се користат само за изградба и купување на станови на подрачјето во кое се наоѓа работната заедница, всушност се исклучуваат од распределбата оние работници кои ќе градат или купуваат стан вон од подрачјето на работната заедница, но кои просторно се во можност да доаѓаат на работа, со што се создава нееднаквост во правата на работниците во таа работна организација.

Со оглед на тоа што со член 4 став 4 од оспорениот правилник е предвидено средства за станбена изградба или за купување на станови да се даваат само за изградба во градското подрачје во кое се наоѓа седиштето на работната заедница, Судот утврди дека тој не е во согласност со начелото на еднаквост на граѓаните во нивните права утврдено во делот II став 3 алинеја 9 на Основните начела и со членовите 19 и 20 од Уставот на СР Македонија, односно дека е во спротивност со член 116 став 1 и член 117 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У.бр. 171/82
11 ноември 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

319.

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници /„Службен весник на СРМ“, бр. 41/81/ донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден делегат во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, од делегатската единица Прилеп, согласно Одлуката за определување бројот на делегатите и утврдување на делегатските единици бр. 02—147/3 од 10.III.1982 година /„Службен весник на СРМ“ бр. 12/82/ донесена од Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата.

Член 2

Дополнителните избори за избор на делегат во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, ќе се одржат најкасно до 25. XII. 1982 година.

Член 3

Како ден од кој почнуваат да течат роковите на изборните дејства се определува 17 ноември 1982 година.

Член 4

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр.03-790

17 ноември 1982 година

Скопје

Претседател,
Чедо Ѓорѓиев, с. р.

320.

Врз основа на член 78 и 79 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата и член 111 од Деловникот на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на својата седница одржана на 17. XI. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕНИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ДОДАТОК НА ДЕЦА ДОНЕСЕНИ ВО ПРВ СТЕПЕН

Член 1

Како постојано работно тело на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата се формира Коми-

сија за жалби против решенијата за остварување додаток на деца донесени во прв степен.

Член 2

Комисијата се состои од 5 члена.

Член 3

За членови на комисијата се избираат:

1. Катерина Мијовска, дипломиран правник, делегат од Скопје, претседател на Комисијата;
2. Никола Весевски, делегат од Скопје, член;
3. Катерина Ичова, делегат од Скопје, член;
4. Сотир Попјанев, делегат од Скопје, член и
5. Атанас Бошков, делегат од Скопје, член.

Член 4

Во делокругот на работата на Комисијата од член 1 спаѓа: разгледувањето и одлучувањето на правото на додаток на деца во втор степен, а по повод жалбите на корисниците на правото на додаток на деца изјавени против решенијата на општинските заедници за општествена заштита на децата.

Член 5

Решенијата донесени од страна на Комисијата ги потпишува претседателот на Комисијата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-750/10

17 ноември 1982 година

Скопје

Претседател,
Чедо Ѓорѓиев, с. р.

321.

Врз основа на член 59, 128 и 130 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 45 од Законот за општествена заштита на децата /„Службен весник на СРМ“, бр. 6/81/, општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата, општествените организации од областа на општествената заштита на децата, заинтересираните организации на здружен труд и другите организации и здруженија на граѓаните што се од општ интерес за Републиката, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА*

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради остварување на заемност и солидарност, обезбедување на определен обем на права и заради изедначување на условите за развој на општествената заштита на децата во Републиката,

* Одлуката за потврдување на Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Скопје, донесена од Собранието на СРМ на 30 јуни 1982 година, објавена е во „Службен весник на СРМ“ бр. 28 од 14 јули 1982 година.

како и заради задоволување на определени заеднички потреби и интереси, со оваа самоуправна спогодба во Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата (во натамошниот текст: Републичка заедница) се здружуваат општинските заедници: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Винаца, „Гази Баба“ — Скопје, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, „Карпош“ — Скопје, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, „Кисела Вода“ — Скопје, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Св. Николе, „Центар“ — Скопје „Чаир“ — Скопје и Штип во натамошниот текст: општинска заедница/, со општествените организации од областа на општествената заштита на децата, како и заинтересираните организации на здружен труд и другите организации и здруженија на граѓаните што се од општ интерес за Републиката: Сојузот на извидниците на Македонија, Сојузот на педагошките друштва на Македонија, Заедницата на предучилишните установи на СР Македонија, Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија, Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, Републичкиот завод за здравствена заштита, Сојузот на пензионерите на Македонија и Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија /во натамошниот текст: други основачи/.

Член 2

Работите и задачите кои треба да ги врши Републичката заедница се уредуваат согласно Законот и оваа самоуправна спогодба, Статутот и другите самоуправни спогодби и договори.

Член 3

Републичката заедница е правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Уставот, Законот, Статутот и оваа самоуправна спогодба.

За обврските во правниот промет Републичката заедница одговара со целосна одговорност. Републичката заедница се запишува во регистарот на Окружниот стопански суд во Скопје.

Седиштето на Републичката заедница е во Скопје.

Член 4

Во Републичката заедница меѓусебните односи на основачите се засновуваат врз начелото на заемност и солидарност, слободна размена на трудот, општественото договарање и самоуправното спогодување, како и на целосна рамноправност во задоволувањето на заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата.

Член 5

Организацијата и начинот на работата на самоуправните органи и тела во Републичката заедница се уредуваат така што се обезбедува функционирање на делегатски систем, колективна работа, одлучување и одговорност и рамноправност на овие органи во остварувањето на нивните права, должности и одговорности утврдени со Уставот, Законот, Статутот и оваа самоуправна спогодба.

Секој член на колективниот орган лично е одговорен за својата работа и во согласност со правата и должностите за работата и одлуките на тој орган.

Член 6

Републичката заедница обезбедува материјални и други услови за организирање на подготовките за народна одбрана и општествената самозаштита во општествената заштита на децата.

Член 7

Работата на Републичката заедница и нејзините органи е јавна.

II, ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО РАМКИТЕ И ПРЕКУ РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 8

Поаѓајќи од определбата, општествената заштита на децата како самоуправно организирана дејност да се засновува врз принципот на заемност и солидарност, како и заради изедначување на условите за развој на општествената заштита на децата во Републиката, во остварувањето на заедничките потреби и интереси од поширок општествен интерес, во рамките и преку Републичката заедница се обезбедува остварување на организирани облици на општествената заштита на децата и тоа:

— додаток на деца;

— минимум општествено организирано предучилишно воспитание и образование на децата во годината пред поаѓање на училиште;

— општествена заштита на децата на граѓаните привремено вработени во странство;

— други организирани облици, мерки и активности со кои се обезбедува поширока солидарност во областа на општествената заштита на децата во изедначувањето на условите за развој на општествената заштита на децата во Републиката, кои со самоуправна спогодба ќе се договорот да ги врши Републичката заедница.

Член 9

Остварувањето на организирани облици на општествената заштита на децата во рамките и преку Републичката заедница се засновува врз Законот, Статутот, како и посебните програми за развој и остварување на организирани облици на општествената заштита на децата, утврдени со оваа и другите самоуправни спогодби и договори.

а) Дополнител на деца

Член 10

Додатокот на деца е право на детето кое како организиран облик на општествената заштита на децата — постојано парично примање, се остварува врз основа на поширока заемност и солидарност на работниците и работните луѓе во Републиката.

Член 11

Додатокот на деца се остварува согласно условите утврдени со Закон, Статутот и другите самоуправни општи акти на Републичката заедница.

б) Програма за минимум општествено организирано воспитание и образование на децата во годината пред поаѓање на училиште

Член 12

Со програмата за минимум општествено организирано воспитание и образование на децата во годината пред поаѓање на училиште се обезбедуваат приближно изедначени услови за здобивање со минимум општествено воспитание и образование на децата кои не се опфатени во системот на предучилишното воспитание и образование, како претподготовка за старт во основното образование.

Републичката заедница самоуправно ги уредува соржината, формата и динамиката на остварувањето на програмата од претходниот став.

в) Програма за основните видови на општествена заштита на децата, за децата на граѓаните привремено вработени во странство

Член 13

Заради единствено дејствување во остварувањето на определени заеднички потреби и интереси на децата на граѓаните привремено вработени во странство се обезбедуваат услови за остварување на Програмата за основните видови на општествената заштита на децата.

Член 14

Програмата за основните видови на општествената заштита на децата, за децата на граѓаните привремено вработени во странство, опфаќа мерки и активности со кои се создаваат услови за:

- остварување право на додаток на деца;
- организирано згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст;
- одмор и рекреација на децата од основноучилишна возраст.

Член 15

Републичката заедница самоуправно ги уредува програмските содржини, обемот, условите, начинот, и динамиката и постапката за остварување на основните видови на општествената заштита на децата, за децата на граѓаните привремено вработени во странство.

г) Други посебни програми за обезбедување на поширока солидарност

Член 16

Преку Републичката заедница се обезбедуваат услови за остварување на посебни програми од областа на општествената заштита на децата за обезбедување на поширока солидарност и тоа за: унапредување и проширување на материјалната основа на трудот; обезбедување средства за дополнително финансирање на дејноста во згрижувањето, воспитанието и образованието на децата од предучилишна возраст што се остварува во организациите за згрижување и воспитание на децата во недоволно развиените општини во Републиката; издавачка дејност за децата од предучилишна возраст; научно-истражувачка дејност; потоа, изработка на програми за воспитно-образовна работа; прирачници, стандарди, типски решенија за градба на објекти и други активности кои се од заеднички интерес.

Републичката заедница самоуправно ги уредува основите за остварување на посебните програми од претходниот став.

III. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 17

Заради обезбедување на определен обем на права од областа на општествената заштита на децата, работниците и работните луѓе, со самоуправна спогодба во рамките на Републичката заедница, заемно и солидарно обезбедуваат и здружуваат средства.

Здружувањето на средствата од претходниот став се врши врз основа на начелата на заемност и солидарност, во согласност со Самоуправната спогодба за основите на плановите и плановите на самоуправните организации и заедници и во согласност со договорите за основите на општествените планови на општествено-политичките заедници.

Член 18

Заради задоволување на определени заеднички потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата, општинските заедници заемно и солидарно преку Републичката заедница здру-

жуваат средства за остварување на програмите на општествената заштита на децата од поширок општествен интерес на децата од предучилишна возраст, други посебни програми за обезбедување на поширока солидарност, како и задоволување на други заеднички потреби и интереси, врз основа на единствени критериуми и мерила, во обем што произлегува од потребите на условите утврдени со Законот, оваа и посебните самоуправни спогодби.

Член 19

Републичката заедница, врз основа на претходно согледаните потреби утврдени во посебните програми за развој на организираните облици на општествената заштита на децата, усвојува годишна програма која ќе се остварува во рамките и преку Републичката заедница.

Член 20

Со самоуправната спогодба за здружување на средствата во рамките и преку Републичката заедница се утврдуваат единствени основи, мерила и критериуми за здружувањето и користењето на средствата, обемот на договорените права, обемот на средствата за реализирањето на посебните програми, како и другите прашања од значење за здружувањето и користењето на средствата.

Член 21

Покрај средствата кои се обезбедуваат со здружувањето, на начин утврден во член 17 и 18 од оваа спогодба, за задоволување на заедничките потреби и интереси во рамките и преку Републичката заедница, можат да се користат и средствата кои наменски се здружуваат или на друг начин ги обезбедуваат самоуправните и другите организации и заедници, општествено-политичките заедници, како и средствата од други извори.

Член 22

Средствата кои се здружуваат за задоволување на заедничките потреби и интереси во рамките и преку Републичката заедница се утврдуваат со биланс на средствата, а конечниот износ на средствата и нивниот распоред и користење се утврдуваат со завршни сметки.

Средствата за непокриените расходи по завршената сметка се обезбедуваат во согласност со Закон и посебна спогодба.

Член 23

Републичката заедница редовно им поднесува извештај за користењето на здружените средства на учесниците во здружувањето.

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

1. Основни одредби

Член 24

Тргувајќи од општите општествени интереси и потреби за развој на социјалистичкото самоупраување, а особено на делегатскиот систем, Републичката заедница обезбедува услови работниците, работните луѓе и граѓаните да ги утврдуваат основните ставови за работа на своите делегации и делегати во работата на Републичката заедница и за нивното учество во одлучувањето во органите и телата на Заедницата, а на начин утврден со нивните самоуправни општи акти.

Член 25

Републичката заедница обезбедува услови работниците во организациите на здружен труд, во другите самоуправни организации и заедници и работните луѓе и граѓаните во месните заедници преку делегациите да се изјаснат за:

1. Статут на Републичката заедница,
2. плановите за развој на општествената заштита на децата,

3. програмите за остварувањето на заедничките потреби и интереси во рамките и преку Републичката заедница,

4. основите на системот на општествената заштита на децата и

5. други прашања од интерес за работниците, работните луѓе и граѓаните во задоволувањето на заедничките потреби и интереси во општествената заштита на децата.

Јавната расправа за нацртите на актите од став 1 на овој член ќе трае најмалку 30 дена од денот на донесувањето на нацртите на актите до основачите.

Постапката за усогласување на ставовите и мислењата на нацртите на актите и постапката за донесување на актите се уредува со Статутот.

2. Собрание на Републичката заедница

Член 26

Со работата на Републичката заедница управува Собранието на Републичката заедница (во натамошниот текст: Собрание).

Собранието е носител на правата, обврските и одговорностите на Републичката заедница.

Собранието непосредно и преку своите органи и тела ги извршува задачите и работите од својата надлежност во согласност со Уставот, Законот, оваа самоуправна спогодба, Статутот, општествените договори и другите самоуправни општи акти.

а) Состав и начин на избирање

Член 27

Собранието го сочинуваат делегати што ги избираат и отповикуваат основачите на Републичката заедница.

Член 28

Собранието на Републичката заедница го сочинуваат: делегати што ги избираат и отповикуваат собранијата на општинските заедници и тоа од редот на делегатите на корисниците и давателите на услугите; од претседателствата на општествените организации од областа на општествената заштита на децата; од заинтересираните организации на здружен труд и другите организации и здруженија на граѓаните што се од општ интерес на Републиката.

Собранието на Републичката заедница го сочинуваат 84 делегати и тоа:

1. 45 делегати од редот на корисниците на услугите, од кои општинските заедници: Битола (2), „Гази Баба“ — Скопје (2), „Кисела Вода“ — Скопје (2), Куманово (2), Прилеп (2), Титов Велес (2), „Карпош“ — Скопје (2), Штип (2), Гевгелија (1), Гостивар (1), Кавадарци (1), Охрид (1), Струмица (2), Тетово (2), Македонски Брод (1), Винаца (1), Валандово (1), Дебар (1), Делчево (1), Демир Хисар (1), Кичево (1), Кочани (1), Кратово (1), Крива Паланка (1), Крушево (1), Неготино (1), Пробиштип (1), Радовиш (1), Ресен (1), Свети Николе (1), Струга (1), Берово (1), „Центар“ — Скопје (1), „Чаир“ — Скопје (1), Сојузот на пензионерите на Македонија и Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија (1);

2. 39 делегати од редот на давателите на услугите од кои општинските заедници: Битола (1), „Гази Баба“ — Скопје (1), „Кисела Вода“ — Скопје (1), Куманово (1), Прилеп (1), Титов Велес (1), Штип (1), Берово (1), Гевгелија (1), Гостивар (1), Кавадарци (1), Охрид (1), Струмица (1), Свети Николе (1), Струга (1), Тетово (1), Македонски Брод (1), Винаца (1), Валандово (1), Дебар (1), Делчево (1), Демир Хисар (1), Кичево (1), Кочани (1), Кратово (1), Крива Паланка (1), Крушево (1), „Карпош“ — Скопје (1), Неготино (1), Пробиштип (1), Ресен (1), Радовиш (1), „Центар“ — Скопје (1), „Чаир“ — Скопје (1), Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија (1), Сојузот на организациите за социјалистичко воспитување и грижи на децата на Македонија (1), Феријалниот сојуз на Маке-

донија и Сојузот на извидниците на Македонија (1), Сојузот на педагошките друштва на Македонија и Заедницата на предучилишните установи на Македонија (1), Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието (1), Републичкиот завод за унапредување на домаќинството и Републичкиот завод за здравствена заштита (1).

Член 29

Собранието со одлука го утврдува бројот на делегатите од корисниците и давателите на услугите што ги избираат основачите, односно определува делегации и делегатски единици што избираат посебен или заеднички делегат во согласност со Законот, оваа самоуправна спогодба и Статутот.

Член 30

Делегатите во Собранието се избираат како постојани делегати за време од 4 години или како повремени делегати.

Повремените делегати се делегираат за одделни седници, за определени прашања или за определен временски период.

Изборот и отповикувањето на делегатите во Собранието се врши според Законот.

Член 31

Делокругот и начинот на работата на Собранието се уредуваат со Статутот и Деловникот за работа на Собранието на Републичката заедница.

3. Претседател на Собранието

Член 32

Собранието на Републичката заедница од редот на делегатите на Собранието избира претседател. Претседателот на Собранието ја претставува Републичката заедница.

Член 33

Претседателот на Собранието се избира за време од една година и може да биде избран уште една година на иста функција во текот на траењето на мандатниот период во Собранието.

По истекот на мандатот на претседателот на Собранието се избира нов претседател, во постапка утврдена со Деловникот на Собранието.

Член 34

Претседателот на Собранието ги свикува седниците на Собранието и раководи со нив, ги потпишува актите што се донесуваат на седниците, ја координира работата на органите и другите тела на Собранието, се грижи за спроведување на одлуките и заклучоците, Деловникот за работа на Собранието и ги извршува другите работи утврдени со Статутот и Деловникот.

Во случај на спреченост или отсуственост на претседателот на Собранието, со седницата на Собранието раководи делегат што се избира од редовите на делегатите на Собранието.

Претседавачот претседава на седницата во границите на овластувањата што ги има претседателот на Собранието.

Член 35

Претседателот на Собранието за својата работа одговара на Собранието.

4. Извршен одбор на Собранието

Член 36

Извршниот одбор е колективен извршен орган на Собранието кое му доверува вршење на определени извршни функции.

Член 37

Извршниот одбор има претседател и 8 членови. Претседателот на Извршниот одбор го избира Извршниот одбор од редот на своите членови.

Претседателот на Извршниот одбор се избира за време од 2 години и може да биде избран уште две години на иста функција во текот на траењето на мандатниот период во Извршниот одбор.

Во случај на спреченост или отсуственост на претседателот на Извршниот одбор, на седницата претседава делегат — член на Извршниот одбор што ќе го определи Извршниот одбор.

Член 38

Изборот на членовите на Извршниот одбор, делокругот и начинот на работата се уредуваат со Статутот и Деловникот за работа на Собранието на Републичката заедница.

5. Самоуправна контрола на Републичката заедница

Член 39

Заради организирано вршење на самоуправната контрола во извршувањето на одлуките и другите акти што ги донесува Собранието и неговите органи, како и заради остварување и заштитата на самоуправните права на корисниците во остварувањето на општествената заштита на децата и заштита на правата и интересите на давателите на услугите во Републичката заедница се формира Одбор за самоуправна контрола.

Одборот за самоуправна контрола е самостоен орган на Републичката заедница.

Член 40

Одборот за самоуправна контрола има претседател и 6 члена.

Членовите на Одборот за самоуправна контрола се избираат на начин на кој се врши избор на делегати во Собранието.

Неспоива е функцијата на член на Одборот за самоуправна контрола со функцијата на делегат на Собранието на Републичката заедница.

Член 41

Мандатот на претседателот и членовите на Одборот за самоуправна контрола трае 4 години.

Бројот на членовите и делегатските единици од кои се избираат членовите на Одборот за самоуправна контрола со одлука го определува Собранието на Републичката заедница.

Член 42

Работата на Одборот за самоуправна контрола, начинот на изборот на претседателот, како и начинот на утврдување на наодите, ставовите и мислењата се уредуваат со Статутот на Републичката заедница и Деловникот за работа на Одборот за самоуправна контрола.

6. Комисии и други тела на Собранието

Член 43

Заради претходно разгледување и претресување на предлозите и мислењата, Собранието формира постојани и повремени комисии и други работни тела.

Член 44

Делокругот, составот и изборот, како и начинот на работата на комисиите, се уредува со Статутот, Деловникот и одлуката за формирање на комисии.

7. Секретар на Собранието на Републичката заедница

Член 45

Собранието на Републичката заедница има секретар.

Секретарот го именува и разрешува Собранието.

Секретарот се именува за време од 4 години, со можност за повторен избор. Исто лице не може да биде именувано повеќе од двапати едноподродно за секретар на Собранието.

Секретарот може да биде разрешен и пред истекот на времето за кое е именуван.

Член 46

Секретарот на Собранието е раководител на Работната заедница на Републичката заедница.

Член 47

Задачите, правата, должностите и одговорноста на секретарот поконкретно се уредуваат со Статутот.

V. МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА ОПШТИНСКИТЕ И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 48

Републичката заедница своите права и обврски ги врши во интерес на здружените општински заедници и другите основачи.

Член 49

Во остварувањето на соработката со општинските заедници и другите основачи, Републичката заедница за сите поважни прашања прибавува мислење и предлози од општинските заедници и другите основачи.

Член 50

Републичката заедница може да покренува иницијативи за договарање и самоуправно спогодување помеѓу општинските заедници и другите основачи за одделни прашања од заеднички интерес.

Член 51

Републичката заедница најмалку еднаш годишно поднесува извештај за својата работа и работата на нејзините органи на општинските заедници и другите основачи, како и за другите прашања кои се разгледуваат и одлучуваат во Републичката заедница.

Член 52

Со Статутот на Републичката заедница публикуваат се утврди начинот на остварувањето на меѓусебните права и обврски и соработката помеѓу општинските заедници, другите основачи и Републичката заедница, како и соработката на Републичката заедница со општествено-политичките организации, другите интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници.

VI. ПЛАНИРАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 53

Работниците и работните луѓе, остварувајќи го правото и должноста за планирање, донесуваат планови за развој на општествената заштита на децата, а врз основа на самоуправните спогодби за основите на плановите и плановите на самоуправните организации и заедници и во согласност со договорите за основите на општествените планови на општествено-политичките заедници.

Член 54

Републичката заедница донесува среднорочен план за развој на општествената заштита на децата која се остварува во рамките и преку Републичката заедница.

За остварување на среднорочниот план се донесуваат годишни програми за развој.

Член 55

Републичката заедница најмалку еднаш годишно го анализира остварувањето на тековниот среднорочен план и во согласност со поставените цели и задачи во планот, ги утврдува конкретните за-

дачи, како и насоки за преземање мерки за остварување на среднорочниот план во наредната година.

Член 56

Начинот на извршувањето на планот се уредува со Статутот.

VII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 57

Заради обезбедување јавност во работењето, Републичката заедница презема мерки работниците, работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и другите организации да бидат постојано информирани за работата и проблемите во областа на општествената заштита на децата, за предлог-одлуките и другите општи акти, како и за донесување одлуки и општи акти и за таа цел ги користи јавните средства за информирање, публикации и слично.

Член 58

Органите на Републичката заедница се грижат печатот и другите средства за јавно информирање да бидат навремено известени за работата на Републичката заедница, да им се обезбеди навремен увид во материјалите изготвени за седниците на Собранието и неговите органи и тела.

Член 59

За известување на јавноста, Републичката заедница издава гласило.

За јавноста во работата на Републичката заедница се грижи претседателот на Собранието.

Член 60

Во одредени случаи, заради информирање на пошироката јавност, претседателот на Собранието може да одржи конференција за печатот на која се повикуваат претставниците на средствата за јавно информирање, печатот, радиото, телевизијата и други.

Член 61

Начинот на остварување на јавност во работата на Собранието, Извршниот одбор и другите тела на Собранието поблиску се уредуваат со Деловникот за работа на Собранието.

VIII. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Член 62

Републичката заедница врши подготовки за одбрана и општествена самозаштита, во согласност со плановите за одбрана и општествена самозаштита.

Носител на одбранбените подготовки и подготовките за општествена самозаштита е Собранието.

Член 63

Собранието, во согласност со постојните прописи од областа на народната одбрана и општествената самозаштита, донесува Правилник за организација и спроведување на подготовките за народна одбрана и Правилник за определување и заштита на тајните податоци за народната одбрана и другите акти од областа на одбраната.

Самоуправните општи акти на Републичката заедница од став 1 од овој член се донесуваат во согласност со плановите за народна одбрана на општествено-политичките заедници.

Член 64

Општествената самозаштита во Републичката заедница се организира и остварува заради заштитата и социјалистичкиот самоуправен систем, заштитата на самоуправувањето и самоуправните права

на работниците, работните луѓе и граѓаните, заштитата на општествениот имот, развивање на дисциплината и социјалистичкиот морал, заштита на интересите на Републичката заедница и извршување на обврските на органите на Републичката заедница и работната заедница.

Член 65

Финансиските средства потребни за извршување на работите од народната одбрана и општествената самозаштита ги обезбедува Републичката заедница.

Член 66

За вршење на определени работи од народната одбрана Собранието формира Комисија за народна одбрана.

Член 67

Начинот на остварувањето на народната одбрана и општествената самозаштита поблиску се уредува со Правилникот за народна одбрана и општествена самозаштита.

IX. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 68

Во Републичката заедница за вршење на административно-стручните, финансиските и ним слични работи, се основа работна заедница.

Републичката заедница и работната заедница во согласност со Статутот и другите општи акти на Републичката заедница, меѓусебните односи, права и обврски ги уредуваат со спогодба.

Член 69

Внатрешната организација и систематизација на работите и работните задачи на работната заедница поблиску се регулирани со Правилникот за утврдување и систематизирање на работите и работните задачи.

Одделни аналитичко-стручни, студиски и други работи утврдени со Програмата за работа на Републичката заедница со договор, можат да бидат доверени на соодветни научни и други стручни организации и организации на здружен труд.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 70

Кон оваа самоуправна спогодба можат да пристапат и други заинтересирани учесници заради остварување на определени заеднички потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата.

Член 71

Предлог за пристапување кон самоуправната спогодба се доставува до сите учесници во спогодувањето.

Предлогот за пристапување е усвоен ако го прифатат мнозинството од основачите на Републичката заедница.

Член 72

Предлог за изменување и дополнување на оваа спогодба може да поднесе секој од учесниците во спогодувањето.

Изменувањето и дополнувањето на оваа спогодба се врши на начин и постапка како и за нејзиното склучување.

Член 73

Со влегувањето во сила на оваа спогодба престанува да важи Самоуправната спогодба за основање на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, број 03-921/1 од 29. IV. 1974 година.

Член 74

Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе ја прифатат и потпишат учесниците во спогодувањето.

Член 75

Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на Одлуката за потврдување на Самоуправната спогодба од Собранието на Социјалистичка Република Македонија во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 783/3

29 октомври 1981 година

Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

1. Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Скопје,
2. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата „Гази Баба“ — Скопје,
3. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата „Карпош“ — Скопје,
4. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата „Кисела Вода“ — Скопје,
5. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата „Чаир“ — Скопје,
6. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата „Центар“ — Скопје,
7. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово,
8. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Гостивар,
9. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар,
10. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Куманово,
11. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Крива Паланка,
12. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Кратово,
13. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес,
14. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Неготино,
15. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Кавадарци,
16. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Гевгелија,
17. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Валандово,
18. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Битола,
19. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен,
20. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Демир Хисар,
21. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Прилеп,
22. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Крушево,

23. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Македонски Брод,
24. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Охрид,
25. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Струга,
26. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Кичево,
27. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип,
28. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Св. Николе,
29. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Пробиштип,
30. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Кочани,
31. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Винаца,
32. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Делчево,
33. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Берово,
34. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица,
35. Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Радовиш,
36. Сојузот на организациите за социјалистичко воспитување и грижа на децата на Македонија — Скопје,
37. Феријалниот сојуз на Македонија — Скопје,
38. Сојузот на извидниците на Македонија — Скопје,
39. Сојузот на педагошките друштва на Македонија — Скопје,
40. Заедницата на предучилишните установи на Македонија,
41. Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија,
42. Републичкиот завод за унапредување на воспитувањето и образованието на СР Македонија — Скопје,
43. Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — Скопје,
44. Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје,
45. Сојузот на пензионерите на Македонија — Скопје,
46. Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија — Скопје.

322.

Врз основа на член 128 од Уставот на СР Македонија, член 46 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81)

и член 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 29. X. 1981 година, донесе

СТАТУТ*

НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут, во согласност со Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, поблиску се уредуваат работите од заеднички интерес за основачите на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата /во натамошниот текст: Републичка заедница/, остварувањето на заемноста и солидарноста, утврдувањето и остварувањето на определени обем на права, изедначување на условите за развој на општествената заштита на децата во Републиката, составот, конституирањето, начинот на одлучување, делокругот, овластувањата и одговорностите на Собранието на Републичката заедница, другите органи и тела, како и други прашања во задоволувањето на определени заеднички потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата, утврдени со Закон, општествени договори и самоуправни спогодби.

Член 2

Во Републичката заедница се здружуваат општинските заедници: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Винаца, „Гази Баба“ — Скопје, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, „Карпош“ — Скопје, „Кисела Вода“ — Скопје, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Титов Велес, Тетово, „Центар“ — Скопје, „Чаир“ — Скопје и Штип и другите основачи: Сојузот на организациите за социјалистичко воспитување и грижи на децата на Македонија, Федералниот сојуз на Македонија, Сојузот на извидниците на Македонија, Сојузот на педагошките друштва на Македонија, Заедницата за предучилишните установи на СР Македонија, Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија, Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, Републичкиот завод за здравствена заштита, Сојузот на пензионерите на Македонија и Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија.

Член 3

Организацијата и начинот на работата на самоуправните органи и тела во Републичката заедница се уредуваат така што се обезбедува функционирање на делегатскиот систем, колективна работа, одлучување и одговорност и рамноправност на овие органи во остварувањето на нивните права, должности и одговорности утврдени со Уставот, Законот, Статутот и Самоуправната спогодба.

Секој член на колективниот орган лично е одговорен за својата работа и во согласност со правата и должностите за работата и одлуките на тој орган.

* Одлуката за потврдување на Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Скопје, донесена од Собранието на СРМ на 30 јуни 1982 година, објавена е во „Службен весник на СРМ“ бр. 28 од 14 јули 1982 година.

Член 4

Републичката заедница има својство на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Уставот, Законот, Самоуправната спогодба за здружување и овој статут.

Седиштето на Републичката заедница е во Скопје.

За обврските во правниот промет, Републичката заедница одговара со целосна одговорност.

Републичката заедница се запишува во регистарот на Окружниот стопански суд во Скопје.

Член 5

Републичката заедница ја претставува претседателот на Собранието на Републичката заедница.

Член 6

Републичката заедница има печат и штембил. Печатот на Заедницата има тркалезна форма во чија средина кружно стои испишан текстот на називот на Заедницата — Републичка самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата ЦО, а во средината Скопје.

Штембилот на Заедницата има правоаголна форма и на него е испишано: „Републичка самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата“, слободен простор за деловоден број, простор за упис на денот, месецот и годината и седиштето на Заедницата.

Член 7

Републичката заедница својата дејност ја врши во согласност со Закон, Самоуправната спогодба за здружување, овој статут, другите општи акти на Републичката заедница, општествените договори и самоуправните спогодби.

Работата на Републичката заедница е јавна.

Член 8

Републичката заедница има своја жиро сметка. Во Републичката заедница самоуправни се здружуваат средства за задоволување на заедничките потреби и интереси што треба да се остваруваат во рамките и преку Републичката заедница.

II. ФУНКЦИИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 9

Поаѓајќи од определбата општествената заштита на децата како самоуправни организирана дејност да се засновува врз принципот на заемност и солидарност, како и заради изедначување на условите за развој на општествената заштита на децата во Републиката, во остварувањето на заедничките потреби и интереси од поширок општествен интерес, во рамките и преку Републичката заедница се обезбедува остварување на организирани облици на општествена заштита на децата и тоа:

— додаток на деца;

— минимум општествено организирано предучилишно воспитание и образование на децата во годината пред поаѓање на училиште;

— општествена заштита на децата на „граѓаните привремено вработени во странство“;

— други организирани облици, мерки и активности со кои се обезбедува поширока солидарност во областа на општествената заштита на децата во изедначувањето на условите за развој на општествената заштита на децата во Републиката, кои со самоуправни спогодба ќе се пренесат на Републичката заедница.

Член 10

Додатокот на деца, како организиран облик на општествената заштита на децата, се остварува под услови, во обем и на начин утврден со Закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Републичката заедница.

Другите организирани облици на општествената заштита на децата се остваруваат според условите, во обем и на начин утврден со Закон, Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница и посебните самоуправни спогодби за остварување на овие организирани облици.

Член 11

Во согласност со целите и задачите утврдени во член 9 и 10 од овој статут, а поаѓајќи од функцијата на Републичката заедница за развој на општествената заштита на децата и системот на самоуправно интересно организирање, Републичката заедница, во рамките на своите права, обврски и одговорности особено:

1. врши усогласување на политиката за развој на општествената заштита на децата која се остварува во рамките и преку Републичката заедница и обезбедува услови за нејзино остварување;
2. донесува и ги усогласува плановите за развој на Републичката заедница;
3. покренува иницијативи и учествува во склучувањето на општествени договори и самоуправни спогодби;
4. ги усогласува заедничките основи и мерила за слободната размена на трудот и заедничките елементи за вреднување на трудот и резултатите од трудот во општествената заштита на децата;
5. обезбедува средства за остварување на додаток на деца и програмите за другите организирани облици на општествената заштита на децата;
6. утврдува услови, мерила и критериуми за користење на средствата што се здружуваат во Републичката заедница;
7. создава услови за позабрзан развој на општествената заштита на децата во недоволно развиените општини и во ридско-планинските реони и граничниот појас во Републиката;
8. изготвува нормативи, стандарди, типски проекти и други стручни материјали од значење за непосредното остварување на развојот и дејноста во општествената заштита на децата;
9. создава услови за спроведување на општо-народната одбрана и општествената самозаштита;
10. врши и други работи и задачи утврдени со Закон, Општествен договор, Самоуправна спогодба и овој статут.

III. ДОДАТОК НА ДЕЦА

Член 12

Додатокот на деца е право на детето кое како организиран облик на општествената заштита на децата — постојано парично примање се остварува врз основа на пошироката заемност и солидарност на работниците и работните луѓе во Републиката.

Член 13

Додатокот на деца се остварува во зависност од возраста на детето и од материјалната состојба на семејството.

Член 14

На дете кое е редовен ученик во основно училиште, додаток на деца му припаѓа до завршувањето на школувањето.

Член 15

На дете кое се наоѓа на редовно школување во средно училиште додаток на деца му припаѓа до крајот на школувањето утврдено со статутот на училиштето.

Член 16

На дете кое се наоѓа на редовно школување во специјално училиште или во специјално одделение на основно училиште и во други установи додаток на деца му припаѓа независно од возраста се додека е редовен ученик во тоа училиште односно одделение.

Член 17

На дете кое се наоѓа на редовно школување во високошколска установа додаток на деца му припаѓа за онолку семестри колку што трае редовното школување, утврдено со статутот на високошколската установа, сметано од запишувањето, но најмногу до навршените 26 години од животот.

Додатокот на деца од претходниот став припаѓа независно од тоа дали детето редовно ги запишува семестрите, но по искористувањето на правото за вкупниот број на семестри предвидени со статутот на високошколската установа правото на додаток на деца се губи иако редовното школување и понатаму трае.

Додатокот на деца му припаѓа и на студент кој во текот на студиите ќе премине во друга високошколска установа односно друг отсек во истата високошколска установа и тоа за уште онолку семестри колку што траат студиите во новата високошколска установа, сметајќи од запишувањето во првата високошколска установа.

Член 18

Додаток на деца, ако се исполнети сите услови, може да се оствари најмногу за 3 месеци наназад од поднесеното барање, не сметајќи го месецот во кој е поднесено.

Член 19

Исплатата на додатокот на деца започнува од првиот ден на наредниот месец по стекнувањето на правото, а ако правото се стекне — првиот ден во месецот од тој ден.

Исплатата на додаток на деца се врши во месечни износи.

Член 20

Додаток на деца на дете кое се наоѓа на редовно школување се исплатува и за време на училишниот распуст, како и за време на изведувачкото на практичната работа предвидена со статутот на училиштето.

На дете на кое му престанало својството на редовен ученик односно на редовен студент му престанува исплатата на додаток на деца од првиот ден на наредниот месец по престанокот на тоа својство.

Член 21

Додаток на деца припаѓа и за времето додека детето, поради болест, е спречено да го посетува училиштето, односно редовно да полага испити и да запишува семестри.

На дете кое по престанок на боледувањето ќе продолжи со редовното школување, а поради долгото боледување не е во можност школувањето да го заврши во редовниот рок, додатокот на деца се исплатува и по истекот на годината до која му припаѓа додаток и тоа за онолку време колку што детето изгубило од редовното школување.

Член 22

На дете кое наполно и трајно или за подолго од една година ќе стане неспособно за работа пред навршените петнаесет години од животот или за време на редовното школување, исплатата на додатокот на деца продолжува за сето време на спреченоста и траењето на оваа неспособност која се утврдува со наод и мислење на инвалидската комисија.

Како наполно и трајно неспособно за работа се смета и дете на кое му е признато право на професионална рехабилитација сè до нејзиното успешно завршување.

Член 23

На дете на кое општествената заедница му обезбедува целосно бесплатно издржување, не му се исплатува додаток на деца.

Член 24

Додатокот на деца во утврдениот износ се исплатува на родителот односно старателот кој се грижи за издржувањето, образованието и воспитанието на детето.

Член 25

Ако се утврди дека родителот или старателот додатокот на деца не го употребува за издржување на детето, надлежниот орган за старателство може да предложи додатокот да не му се исплатува на тој родител односно старател туку на другиот родител или на друг старател што ќе му биде посебно определен.

Ако се утврди дека обата родитела додатокот на деца не го употребуваат за издржување на детето, надлежниот орган за старателство може да предложи додаток на деца да не им се исплатува на родителите, туку на друго лице што ќе биде определено.

Решение за пренесување исплатата на додатокот на деца на другиот родител односно на друг старател донесува заедницата за општествена заштита на децата, која решава за правото на додаток на деца по предлог од органот за старателство.

Член 26

Додатокот на деца го исплатува организацијата на здружен труд, друга самоуправна организација и работна заедница за децата предвидени во член 20, став 1, точка 1 и 2 од Законот за општествена заштита на децата.

За децата на работниците кои користат материјално обезбедување врз основа на прописите за привремена невработеност, додатокот на деца го исплатува самоуправната интересна заедница за вработување кај која користат право на материјално обезбедување.

Во другите случаи предвидени во член 20, точка 4-8 од Законот за општествена заштита на децата, додатокот на деца го исплатуваат општинските заедници за општествена заштита на децата.

Член 27

Исплатата на додатокот на деца се врши врз основа на исплатни листи. Исплатните листи се доставуваат на претходна заверка на податоците во општинската заедница.

Член 28

Побарувањата за исплата на додаток на деца застаруваат во рок од 3 години од стасаноста за исплата на одделни месечни износи.

Член 29

Кога ќе престанат условите според кои се остварува додаток на деца, исплатата на додаток на деца се запира со истекот на месецот во која настанала промената.

За запирање на исплатата се донесува посебно решение.

Член 30

Додатокот на деца во почетокот на секоја година со посебна одлука се усогласува со порастот на личните доходи на вработените во Републиката.

Член 31

За правото на додаток на деца во прв степен одлучува општинската заедница.

По жалба против решението на општинската заедница одлучува Републиката заедница, односно органот што таа ќе го определи.

Член 32

Барањето за признавање право на додаток на деца го поднесува родителот или старателот на детето.

Барањето се поднесува до надлежната општинска заедница.

Општинската заедница е должна да донесе решение и да го достави на странката што побрзо, но најкасно во рок од 60 дена од денот на уредно доставеното барање.

Член 33

Во постапката за остварување на додатокот на деца се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка и овој статут.

Член 34

Во постапката со која се врши усогласување односно зголемување на висината на додатокот на деца, а не се менуваат условите врз основа на кои се остварува правото на додаток на деца, не се донесува ново решение.

По исклучок од ставот 1 на овој член по барање на корисникот, општинската заедница донесува решение за извршеното усогласување односно зголемување.

Член 35

Општинската заедница што го донесува решението во прв степен должна е да обезбеди претходна контрола на решението со кое се одлучува за остварувањето на додаток на деца.

Член 36

Контролата на решението опфаќа оценка на правилноста и законитоста на решението и се врши пред извршувањето на исплатата.

На решението на кое е извршена контрола и е утврдено дека истото е правилно и законито се става соодветна клаузула и се заверува со потпис на овластеното лице за вршење на контрола.

Член 37

Во решението, кај кое се утврдени одредени недостатоци во однос на правилноста и законитоста, се става забелешка за утврдените недостатоци и предметот се враќа на повторно решавање и одлучување, заради отстранување на недостатоците.

По отстранувањето на недостатоците во решението, истото повторно се доставува на контрола и се заверува во согласност со член 36 од овој статут.

Член 38

Родителот односно старателот на детето е должен да ја надомести штетата што ќе настане поради неправилната исплата на додатокот и тоа во следните случаи:

1. ако врз основа на неточни податоци, за кои знаел или бил должен да знае дека не се точни или, пак, на друг противправен начин остварил додаток на деца или го остварил во поголем износ од оној што му припаѓа;

2. ако неблагоприятно пријави настанати промени во имотната состојба, бројот на членовите на семејството, школувањето на децата и за други околности што влијаат врз губењето или врз намалувањето на износот на додатокот, а знаел или бил должен да знае за тие промени;

3. ако примил додаток во износ повисок од оној што му е определен со решението.

Член 39

Кога надлежниот орган ќе утврди дека за Републиката заедница настанала штета, ќе го повика причинителот на штета во определен рок да ја надомести штетата.

Ако штетата не биде надоместена во определен рок, барањето за надоместок на штета се остварува со тужба кај надлежниот суд.

Член 40

Организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, државните органи и лицата што вршат самостојна дејност со личен труд, должни се на Републиката заедница да ѝ го надоместат неправилно исплатениот износ на додаток на деца кој е остварен и исплатен врз основа на невистинити податоци издадени од нив.

IV, САМОУПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

1. Основни одредби

Член 41

Тргнувајќи од општите општествени интереси и потреби за развој на социјалистичкото самоуправање, а особено на делегатскиот систем, Републичката заедница обезбедува услови работниците, работните луѓе и граѓаните да ги утврдуваат основните ставови за работа на своите делегации и делегати во работата на Републичката заедница и за нивното учество во одлучувањето во органите и телата на Заедницата, а на начин утврден со нивните самоуправни општи акти.

Член 42

Републичката заедница обезбедува услови работните луѓе во организациите на здружен труд, во другите самоуправни организации и заедници и работните луѓе и граѓаните во месните заедници да се изјаснат за:

1. Статутот на Републичката заедница;
2. плановите за развој на општествената заштита на децата;
3. програмите за остварувањето на заедничките потреби и интереси во рамките и преку Републичката заедница;
4. основите на системот на општествената заштита на децата и
5. други прашања од интерес за работните луѓе, граѓаните во областа на општествената заштита на децата.

Во општинските заедници се врши усогласување на ставовите и мислењата за нацртите на актите од претходниот став.

Јавната расправа за нацртите на актите од став 1 на овој член не може да трае помалку од 30 дена од денот на доставувањето на нацртите на актите.

Член 43

Во републичката заедница, врз основа на предлозите и мислењата, се утврдуваат предлози на актите од член 42.

Предлог актите од претходниот став, со образложение за забелешките што не се прифатени, Извршниот одбор ги доставува до основачите на согласност. Предлог актите не можат да бидат усвоени доколку согласност за нив не се добие од мнозинството основачи на Републичката заедница.

Доколку не се добие согласност од мнозинството од основачите, се покренува постапка за усогласување на ставовите и мислењата.

Постапката, роковите и начинот на усогласувањето поблиску се утврдуваат со Деловникот или со посебна одлука на Собранието на Републичката заедница.

Член 44

Републичката заедница на основачите задолжително им ги доставува на мислење:

— нацрт — Статутот на Републичката заедница;

— нацртите на општите акти со кои се утврдуваат условите за остварување на додаток на деца и другите права што се остваруваат во рамките на Републичката заедница;

— нацртите на самоуправните спогодби кои Републичката заедница треба да ги склучи со другите учесници во спогодувањето;

— нацртите на програмите за развој и остварување на организирани облици на општествената заштита на децата.

Собранието или Извршниот одбор можат да им упатат на мислење на основачите нацрти и на други општи акти.

Член 45

По утврдувањето на нацрт-актите од член 44 од овој статут, Извршниот одбор на Собранието

на Републичката заедница должен е текстот на нацртите со потребните образложенија да го достави на разгледување на основачите.

Основачите се изјаснуваат за нацртите во рок од 30 дена од денот на доставувањето.

Член 46

Доколку и мнозинството од основачите не дадат позитивно мислење на нацрт-актите од член 44 од овој статут, Собранието на Републичката заедница утврдува нов предлог и го доставува на повторно разгледување.

Во јавната расправа, Собранието на Републичката заедница ги усогласува ставовите и го донесува предложениот акт.

Со Деловникот на Собранието поблиску се уредува постапката од став 1 и 2 на овој член.

2. Собрание на Републичката заедница

Член 47

Со работата на Републичката заедница управува Собранието на Републичката заедница (во натамошниот текст: Собрание).

Собранието е носител на правата и обврските на Републичката заедница.

Собранието непосредно и преку своите органи и тела ги извршува задачите и работите од својата надлежност, во согласност со Уставот, Законот, Самоуправната спогодба за здружување, овој статут, општествените договори и самоуправните спогодби.

а) Состав и начин на избирање

Член 48

Собранието го сочинуваат делегати што ги избираат и отповикуваат основачите на Републичката заедница.

Член 49

Бројот на делегатите во Собранието, како и бројот на делегатите што се избираат во секоја делегатска единица, се утврдени со Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница.

Член 50

Собранието со одлука го утврдува бројот на делегатите од корисниците и давателите на услугите што ги избираат основачите, односно определува делегации и делегатски единици што избираат посебен или заеднички делегат во согласност со Законот, Самоуправната спогодба за здружување и овој статут.

Член 51

Делегатите во Собранието се избираат како постојани делегати за време од 4 години или како повремени делегати.

Повремените делегати се делегираат за одделни седници, за определени прашања или за определен временски период.

Изборот и отповикувањето на делегатите во Собранието се врши според закон.

б) Делокруг и работа на Собранието

Член 52

Собранието како носител на правата и обврските особено:

1. ја усогласува политиката за развој на општествената заштита на децата која се остварува во рамките и преку Републичката заедница;

2. донесува годишни програми за остварување на организирани облици на општествената заштита на децата;

3. донесува Статут на Републичката заедница и други самоуправни општи акти со кои поблиску се уредува остварувањето на заедничките потреби и интереси;

4. донесува општи акти за утврдување на условите, начинот и постапката за остварување на додатокот на деца;

5. одлучува за користење на средствата на Републиката заедница и за здружување на средствата со други самоуправни интересни заедници и организации;

6. усвојува програма за работа, финансиски план, периодична пресметка и завршна сметка на Републиката заедница;

7. учествува во склучување општествени договори и самоуправни спогодби во кои учесник во спогодувањето е Републиката заедница;

8. донесува нормативи, стандарди и иницира постапка за изготвување проекти, елаборати, студии и други стручни материјали;

9. ги избира и разрешува претседателот на Собранието и членовите на Извршниот одбор на Собранието и другите работни тела на Собранието;

10. го именува и разрешува секретарот на Собранието на Републиката заедница;

11. основа работна заедница во Републиката заедница и склучува самоуправни спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности меѓу Републиката заедница и работната заедница;

12. донесува Правилник за организација и спроведување на подготовките за одбрана, Правилник за определување и заштита на тајните податоци за народната одбрана и други акти од областа на народната одбрана;

13. ја утврдува Програмата за развој и финансирање на подготовките за одбрана и одлучува за здружување на финансиските средства со други организации и заедници за задоволување на заедничките потреби за народната одбрана;

14. ги разгледува извештаите за својата работа, работата на Извршниот одбор, Работната заедница и другите органи и тела на Собранието, усвојува заклучоци и дава насоки за работата;

15. донесува деловник за својата работа;

16. го следи остварувањето на програмите, општествените договори и самоуправните спогодби и дава иницијатива за преземање мерки и активности во врска со нивното извршување;

17. обезбедува услови за информирање на јавноста за својата работа и работата на другите органи и тела;

18. врши и други работи определени со закон, општествен договор, самоуправни спогодба, со овој статут и други самоуправни општи акти на Републиката заедница.

Член 53

Собранието на Републиката заедница работи и одлучува на седници.

Седниците се одржуваат по потреба.

Член 54

Собранието работи и одлучува ако на седницата се присутни мнозинство на делегати на Собранието.

Одлуката на Собранието е полноважна ако е донесена со мнозинство гласови од присутните делегати на седницата на Собранието.

Поконкретно, начинот на работењето и донесувањето на одлуки во Собранието се уредува со Деловникот за работа на Собранието.

Член 55

Првата седница на Собранието ја свикува претседателот на Собранието на кој му истекол мандатот и раководи со седницата до изборот на работно претседателство.

Работното претседателство се состои од претседател и два члена кои раководат со седницата до изборот на претседател на Собранието.

Член 56

На првата седница Собранието врши верификација на мандатот на избраните делегати и тоа врз основа на извештајот на Изборната комисија и извештајот и предлогот на Верификационата комисија.

Постапката на верификацијата на мандатот на избраните делегати поблиску се уредува со Деловникот за работа на Собранието.

Член 57

Собранието на Републиката заедница од редот на делегатите на Собранието избира претседател.

Претседателот на Собранието се избира за време од една година и може да биде избран уште за една година на иста функција во текот на траењето на мандатниот период на Собранието.

Член 58

Претседателот на Собранието ги свикува седниците на Собранието и претседава на нив, ги потпишува актите што се донесуваат на седниците, ја координира работата на органите и другите тела на Собранието, се грижи и за спроведувањето на одлуките и заклучоците, Деловникот за работа на Собранието и ги извршува другите работи утврдени со Статутот и Деловникот.

Во случај на спреченост или отсуственост на претседателот на Собранието, со седницата на Собранието раководи делегат што се избира од редовите на делегатите на Собранието да претседава на седницата.

Претседателот работи во границите на овластувањата што ќе ги утврди Собранието.

Постапката за избирање претседател се уредува со Деловникот за работа на Собранието.

Член 59

Претседателот на Собранието за својата работа одговара на Собранието.

3. Права и должности на делегатите на Собранието

Член 60

Делегатот на Собранието има права и должности:

1. да присуствува на седниците на Собранието и неговите органи и тела и да учествува во нивната работа и одлучувањето;

2. да поднесува предлози и пренесува ставови на делегацијата што го избрала и да предлага Собранието и неговите органи и тела да заземат став по нив;

3. да поставува делегатски прашања и да добие одговор на нив;

4. во заземањето на ставовите по прашањата за кои се одлучува на Собранието, делегатот поставува според насоките и ставовите на делегацијата што го избрала, како и во согласност со општите општествени интереси и потреби, а самостојно се определува за гласање на Собранието;

5. да избира и да биде избран.

Член 61

Делегатот за својата работа е одговорен пред Собранието на Републиката заедница и делегатската единица од која е избран.

Делегатот е должен за работата на Собранието и за својата работа да ја известува делегацијата што го делегирала.

Член 62

Делегатот има право да поднесе оставка на делегатската функција и истата да ја образложи. Делегатот може да биде отповикан под услови и начин пропишани со Закон и со Статутот на делегатската единица од која е делегиран.

Член 63

Делегатот има право на патни, дневни и други трошоци во врска со работата на Собранието и неговите органи и тела.

Висината на надоместокот на трошоците од претходниот став ја утврдува Собранието.

4. Извршен одбор на Собранието

Член 64

Извршниот одбор е колективен извршен орган на Собранието, кое му доверува вршење на определени извршни функции.

Член 65

Извршниот одбор има претседател и 8 членови. Претседателот на Извршниот одбор го избира Извршниот одбор од редот на своите членови.

Претседателот на Извршниот одбор се избира за време од 2 години и може да биде избран најмногу уште две години на иста функција во текот на траењето на мандатниот период во Извршниот одбор.

Во случај на спреченост или отсутност на Претседателот на Извршниот одбор, на седницата претседава делегат — член на Извршниот одбор што ќе го определи Извршниот одбор.

Член 66

Ако член на Извршниот одбор, во траењето на неговиот мандат биде избран за претседател на Собранието, му престанува функцијата член на Извршниот одбор.

Постапката за избирање претседател и членови на Извршниот одбор се утврдува со Деловникот за работа на Собранието.

Член 67

Извршниот одбор на Собранието, во рамките на своите права и обврски, особено:

1. ги подготвува и утврдува нацртите на предлозите на Статутот, плановите и програмите, финансискиот план, периодичните пресметки и завршната сметка, општествените договори, самоуправните спогодби, одлуките и другите општи акти што ги донесува Собранието;

2. се грижи за извршување на одлуките, заклучоците и другите акти што ги донесува Собранието;

3. се грижи за извршување на општествените договори и самоуправните спогодби што ги заклучува Собранието на Републичката заедница;

4. се грижи за навремено информирање на делегатите за предлозите на актите и на други материјали за кои одлучува Собранието;

5. формира постојани и повремени работни тела (комисии, одбори и групи) за проучување на определени прашања од делокругот на својата работа;

6. одлучува за висината на личниот доход на секретарот на Собранието на Републичката заедница;

7. врши и други работи во согласност со Статутот, одлуките и заклучоците на Собранието.

Член 68

Извршниот одбор за својата работа му одговара на Собранието и му поднесува извештај.

Член 69

Извршниот одбор работи на седници и полноважно одлучува ако на седницата присуствуваат мнозинството од членовите на Извршниот одбор.

Одлуката на Извршниот одбор е полноважна ако е донесена со мнозинство гласови од присутните членови на Извршниот одбор.

Начинот на работата на Извршниот одбор поблиску се уредува со Деловникот за работа на Собранието.

Член 70

Собранието може одделни членови или целиот Извршен одбор да го разреши и пред истекот на мандатот под услови и начин утврден со Закон, овој статут и Деловникот на Собранието.

5. Самоуправна контрола во Републичката заедница

Член 71

Заради организирано вршење на самоуправната контрола во извршувањето на одлуките и другите

акти што ги донесува Собранието и неговите органи, како и заради остварување и заштита на самоуправните права на корисниците во остварувањето на општествената заштита на децата и заштитата на правата и интересите на давателите на услугите, во Републичката заедница се формира Одбор за самоуправна контрола.

Одборот за самоуправна контрола е самостоен орган на Републичката заедница.

Член 72

Одборот за самоуправна контрола има претседател и 6 членови.

Членовите на Одборот за самоуправна контрола ги избираат собранијата на општинските заедници и другите основачи на начин на кој се врши избор на делегати во Собранието.

Неспоива е функцијата на член на Одборот за самоуправна контрола со функцијата на делегат на Собранието на Републичката заедница.

Член 73

Мандатот на претседателот и членовите на Одборот за самоуправна контрола трае 4 години.

Бројот на членовите и делегатските единици од кои се избираат членовите на Одборот за самоуправна контрола со одлука го определува Собранието на Републичката заедница.

Член 74

Одборот за самоуправна контрола врши контрола над:

1. спроведувањето на општествените договори и самоуправните спогодби, Статутот и другите општи акти на Собранието;

2. остварувањето на правата од општествената заштита на децата и програмите;

3. одговорното и наменското користење на материјалните и финансиските средства на Републичката заедница;

4. остварување на работите и работните задачи од страна на работниците во работната заедница на Републичката заедница;

5. извршувањето на одлуките на Собранието.

Член 75

Одборот врши контрола врз основа на непосредно забележување на своите членови, извештаите и пријавите добиени од страна на делегатите и општествено-политичките организации, наодите од страна на инспекциските органи и Службата на општественото книговодство.

Член 76

Одборот за самоуправна контрола има право и должност за уочените појави и утврдените наоди да го извести Собранието и неговите органи, општинските заедници за општествена заштита на децата и другите основачи, Службата на општественото книговодство и да бара преземање на соодветни мерки.

Член 77

Работата на Одборот, како и начинот на утврдување на наодите, ставовите и мислењата се уредува со Деловникот за работа на Одборот.

6. Комисии и други тела на Собранието

Член 78

Заради претходно разгледување и претресување на предлозите и мислењата, Собранието формира постојани и повремени комисии и други работни тела.

Член 79

Постојани комисии на Собранието се:

1. за избор и именување;
2. за верификација на мандатите на делегатите;
3. за развој на згрижувањето, воспитанието и образованието на децата од предучилишна возраст;

4. за одмор и рекреација на децата;
5. за остварување на додатокот на деца и другите парични примања;
6. за народна одбрана и општествена самозаштита;
7. за самоуправни општи акти;
8. за жалби против решенијата за остварување додаток на деца донесени во прв степен.

Член 80

Повремените комисији Собранието ги формира по потреба.

Член 81

Делокругот, составот и изборот, како и начинот на работата на комисиите, се уредува со Деловникот на Собранието и одлуката за формирање на комисији.

7. Секретар на Собранието на Републиката заедница

Член 82

Собранието на Републиката заедница има секретар.

Секретарот го именува и разрешува Собранието, по предлог на Комисијата за избор и именување.

Секретарот се именува за време од 4 години, со можност за повторен избор.

Исто лице не може да биде именувано повеќе од двапати еднопосредно за секретар.

Секретарот може да биде разрешен и пред истекот на времето за кое е именуван.

Член 83

Секретарот на Собранието е раководител на работната заедница во Републиката заедница.

Член 84

Секретарот ги врши особено следните работи:

1. помага на претседателот за подготвување на седниците на Собранието и неговите органи;
2. се грижи за подготвување на нацртите и предлозите на општите акти кои ги донесува Собранието и неговите органи;
3. се грижи подготвените предлози на општите акти да бидат во согласност со Законот, овој статут и другите општи акти на Собранието;
4. се грижи за извршување на одлуките на Собранието и неговите органи;
5. ја застапува Републиката заедница во имотните и други односи кои произлегуваат од дејноста на Републиката заедница;
6. раководи со работната заедница и е одговорен за нејзината работа на Собранието на Републиката заедница;
7. одговорен е за наменско користење на средствата на Републиката заедница;
8. го организира спроведувањето на подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита во работната заедница и врши надзор над нивното спроведување, ги известува органите на Републиката заедница и другите надлежни органи за состојбата на подготовките за одбрана и презема мерки за заштита на тајноста на податоците и документите од областа на народната одбрана;
9. врши и други работи утврдени со овој статут и работи кои ќе му ги довери Собранието и Извршниот одбор.

Член 85

Секретарот за својата работа одговара на Собранието на Републиката заедница.

Член 86

Секретарот е должен во својата работа да постапува согласно со општите акти и заклучоците на Собранието и Извршниот одбор.

V. ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ И САМОУПРАВНО СПОГОДУВАЊЕ

Член 87

Со општествен договор работните луѓе и граѓаните обезбедуваат и остваруваат самоуправно усогласување и уредување на општествено-економските и други односи од поширок заеднички интерес или од општ општествен интерес во областа на општествената заштита на децата.

Член 88

Републиката заедница, во рамките на своите права и обврски, учествува во склучувањето на општествени договори со кои се обезбедува и усогласува самоуправното уредување на односите од поширок заеднички интерес на општествената заштита на децата.

Општествените договори во името на Републиката заедница ги склучува Собранието.

Член 89

Со самоуправни спогодба, работниците, работните луѓе и граѓаните во рамките и преку Републиката заедница ги утврдуваат непосредните меѓусебни права, обврски и одговорности, мерките за нивното остварување и ги уредуваат другите односи од заеднички интерес.

Член 90

Со општествен договор и самоуправни спогодба особено се уредува:

1. развојот на општествената заштита на децата;
2. основите на планот и начинот на неговото остварување;
3. здружување на средствата за остварување на правата од општествената заштита на децата;
4. применување на нормативи, стандарди и проекти и
5. други прашања што се однесуваат на остварувањето на развојот на општествената заштита на децата.

Член 91

Иницијатива за склучување на општествени договори и самоуправни спогодби во областа на општествената заштита на децата можат да покренат: работните луѓе во организациите на здружен труд и граѓаните во месните заедници, општествено-политичките организации, Собранието на СРМ, како и органите на Републиката заедница.

Член 92

Во склучувањето на општествените договори и самоуправните спогодби учесниците се рамноправни.

Постапката за договарање и спогодување е јавна.

Член 93

Со општествен договор и самоуправни спогодба се уредува постапката на склучувањето, начинот на нивното спроведување, материјалната и општествена одговорност на учесниците и постапката за нивното изменување и дополнување.

VI. ПЛАНИРАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 94

Работниците и работните луѓе, остварувајќи го правото и должноста на планирање, донесуваат планови за развој на општествената заштита на децата, а врз основа на самоуправните спогодби за основите на плановите и плановите на самоуправните организации и заедници и во согласност со договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници.

Член 95

Републичката заедница донесува среднорочен план за развој на општествената заштита на децата која се остварува во рамките и преку Републичката заедница.

За остварување на среднорочниот план се донесуваат годишни програми за развој.

Член 96

Планот за развојните можности на општествената заштита на децата ги содржи особено:

1. заедничките потреби, интереси и цели во општествената заштита на децата;
2. обемот на солидарноста во задоволувањето на заедничките потреби во општествената заштита на децата;
3. приоритетите во задоволувањето на заедничките потреби во општествената заштита на децата;
4. здружувањето на средствата за солидарно задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата во рамките и преку Републичката заедница;
5. правата, обврските и меѓусебните одговорности на субјектите во планирањето во остварувањето на заедничките потреби и интереси во општествената заштита на децата.

Член 97

Републичката заедница, најмалку еднаш годишно, го анализира остварувањето на тековниот среднорочен план и во согласност со поставените цели и задачи со планот ги утврдува конкретните задачи и насоки за преземање на мерки за наредната година заради остварување на среднорочниот план.

VII. СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 98

Заради обезбедување на определен обем на права од областа на општествената заштита на децата, работниците и работните луѓе со самоуправни спогодба во рамките на Републичката заедница, заемно и солидарно обезбедуваат и здружуваат средства.

Здружувањето на средствата од претходниот став се врши врз основа на начелата на заемност и солидарност, во согласност со самоуправниот спогодба за основите на плановите и плановите на самоуправниите организации и заедници и во согласност со договорите за основите на општествените планови на општествено-политичките заедници.

Член 99

Заради задоволување на определени заеднички потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата, општинските заедници, заемно и солидарно преку Републичката заедница, здружуваат средства за остварување на програмите на општествената заштита на децата од поширок општествен интерес за децата од предучилишна возраст, други посебни програми за обезбедување на поширока солидарност, како и задоволување на други заеднички потреби и интереси, врз основа на единствени критериуми и мерила, во обем што произлегува од потребите и условите утврдени во Законот, Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница и посебните самоуправни спогодби.

Член 100

Републичката заедница, врз основа на претходно согледаните потреби утврдени во посебните програми за развој на организираните облици на општествена заштита на децата, усвојува годишна програма, која ќе се остварува во рамките и преку Републичката заедница.

Член 101

Со самоуправната спогодба за здружување на средствата во рамките и преку Републичката заедница се утврдуваат единствени основи, мерила и критериуми за здружување и користење на средствата, обемот на договорените права, обемот на средствата за реализирањето на посебните програми, како и другите прашања од значење за здружувањето и користењето на средствата.

Член 102

Покрај средствата кои се обезбедуваат со здружувањето, на начин утврден во член 98 и 99 од овој статут за задоволување на заедничките потреби и интереси во рамките и преку Републичката заедница, можат да се користат и средствата кои наменски се здружуваат или на друг начин ги обезбедуваат самоуправниите и другите организации и заедници, општествено-политичките заедници, како и средствата од други извори.

Член 103

Средствата кои се здружуваат за задоволување на заедничките потреби и интереси во рамките и преку Републичката заедница се утврдуваат со биланс на средствата, а конечниот износ на средствата и нивниот распоред и користење се утврдуваат со завршни сметки.

Средствата за непокриените расходи по завршената сметка се обезбедуваат во согласност со Закон и посебна спогодба.

Член 104

Републичката заедница на учесниците во здружувањето редовно ќе им поднесува извештај за користењето на здружените средства.

VIII. ОДНОСИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Член 105

Во извршувањето на своите задачи, Републичката заедница, во согласност со Закон, соработува со Собранието на СР Македонија и органите на општествено-политичките организации и заедници и самоуправниите интересни заедници во Републиката, особено во уредувањето на односите и заедничките интереси во плановите и програмите за развој на општествената заштита на децата со општествените планови на Републиката; создавањето услови за рамномерен регионален развој и унапредување на општествената заштита на децата на територијата на Републиката.

Член 106

Во остварувањето на соработката со општинските заедници и другите основачи, Собранието на Републичката заедница за сите поважни прашања и проблеми прибавува мислење и предлози од собранијата на општинските заедници и другите основачи, а особено:

— Самоуправната спогодба за основите на планот за развој на Републичката заедница за општествена заштита на децата;

— среднорочниот план за развој на општествената заштита на децата;

— среднорочните и годишните програми за развој на организираните облици на општествената заштита на децата кои се остваруваат во рамките и преку Републичката заедница;

— нацртите и предлозите на Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница и Статутот на Републичката заедница;

— општествени договори и самоуправни спогодби со кои се остваруваат заеднички потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата како поширока солидарност во Републиката;

— здружување на средства за солидарно задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата во Републичката заедница.

Член 107

Републичката заедница, за извршување на задачите од интерес за развојот и унапредувањето на општествената заштита на децата, соработува и може да се здружува со републичките и покраинските заедници за општествена заштита на децата на територијата на СФРЈ.

IX. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 108

Заради обезбедување јавност во работењето, Републичката заедница презема мерки работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и другите организации да бидат постојано информирани за работата и проблемите во областа на општествената заштита на децата, за предлог-одлуките и другите општи акти, како и за донесување одлуки и општи акти и за таа цел ги користи јавните средства за информирање, публикации и слично.

Член 109

Органите на Републичката заедница се грижат печатот и другите средства за јавно информирање да бидат навремено известени за работата на Републичката заедница, да им се обезбеди навремен увид во материјалите изготвени за седниците на Собранието и неговите органи и тела.

Член 110

За известување на јавноста Републичката заедница издава гласило.

За јавноста во работата на Републичката заедница се грижи претседателот на Собранието.

Член 111

Во одредени случаи заради информирање на пошироката јавност претседателот на Собранието може да одржи конференција за печатот, на која се повикуваат претставниците на средствата за јавно информирање (печатот, радиотелевизијата и други).

Член 112

Начинот на остварување на јавност во работата на Собранието, Извршниот одбор и другите тела на Собранието поблиску се уредуваат со Деловникот за работа на Собранието.

Член 113

Статутот и другите самоуправни општи акти, кои се од општ интерес за корисниците и пошироката јавност, се објавуваат во „Службен весник на СР Македонија“, а останатите општи акти во гласилото на Републичката заедница.

Член 114

Собранието на Републичката заедница може да одлучи одделни акти, извештаи за работа на органите, телата на Собранието и работната заедница во Републичката заедница да се објават во посебни публикации на македонски јазик и на јазиците на народите и народностите.

X. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Член 115

Републичката заедница врши подготовки за одбрана и општествена самозаштита, во согласност со плановите за одбрана и општествена самозаштита.

Носител на одбранбените подготовки и подготовките за општествена самозаштита е Собранието.

Член 116

Собранието, во согласност со постојните прописи од областа на народната одбрана и општествената самозаштита, донесува Правилник за организација и спроведување на подготовките за народна одбрана и Правилник за определување и заштита на тајните податоци за народната одбрана и другите акти од областа на одбраната.

Самоуправните општи акти на Републичката заедница од став 1 од овој член се донесуваат во согласност со плановите за народна одбрана на општествено-политичката заедница.

Член 117

Општествената самозаштита во Републичката заедница се организира и остварува заради заштита на социјалистичкиот самоуправен систем, заштита на самоуправувањето и самоуправните права на работните луѓе и граѓаните, заштита на општествениот имот, развивање на дисциплината и социјалистичкиот морал, заштитата на интересите на Републичката заедница и извршување на обврските на органите на Републичката заедница и работната заедница.

Член 118

Финансиските средства, потребни за извршување на работите од народната одбрана и општествената самозаштита, ги обезбедува Републичката заедница.

Член 119

За вршење на определени работи од народната одбрана Собранието именува Комисија за народна одбрана.

Член 120

Начинот на остварувањето на народната одбрана и општествена самозаштита поблиску се уредува со Правилникот за народна одбрана и општествена самозаштита.

XI. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА

Член 121

Во Републичката заедница за вршење на административно-стручните, финансиските, помошните и на нив слични работи се основа работна заедница.

Одделни аналитичко-стручни, студиски и други работи утврдени со програмата за работа на Републичката заедница со договор можат да бидат доверени на соодветна научна и стручна организација на здружен труд.

Член 122

Внатрешната организација и систематизација на работната заедница поблиску се уредува со Правилникот за уредување и систематизирање на работите и работните задачи на работната заедница.

Член 123

Меѓусебните права, обврски и одговорности на Републичката заедница и работниците на работната заедница се уредуваат со самоуправни спогодба.

Со самоуправната спогодба од претходниот став особено се уредува:

1. видот на работите што треба да ги врши работната заедница;
2. износот на средствата за извршување на работите и работните задачи утврдени во Статутот;
3. основите и мерилата за стекнување на доходот на работниците;
4. овластувањата на работната заедница во поглед на управувањето и користењето на средствата во врска со извршувањето на нејзината работа;
5. структурата на работните места и квалификационата структура на кадрите на работната заедница;

6. начинот на остварувањето на правата и должностите на работоводниот орган на работната заедница и

7. начинот на решавање на меѓусебните спорови и други прашања од меѓусебен интерес.

ХИ. ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТИ АКТИ И ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

1. Донесување на општи акти

Член 124

Општи акти на Републичката заедница се:

1. Статутот на Републичката заедница;
2. општествените договори;
3. самоуправните спогодби;
4. плановите за развој;
5. правилниците;
6. деловниците;
7. одлуките и упатствата.

Републичката заедница може да донесе и други самоуправни општи акти за остварување на своите работи и задачи.

Член 125

Статутот и другите општи акти ги донесува Собранието на начин и по постапка утврдени со Закон и овој статут.

Член 126

Извршниот одбор ја утврдува основата на подготвување нацртот на општиот акт.

Извршниот одбор го утврдува нацртот на општиот акт, како и начинот и роковите за изјаснување по него.

Извршниот одбор го утврдува предлогот на општиот акт откако ќе ги разгледа предлозите и мислењата дадени по нацртот.

Извршниот одбор е должен да даде образложение зашто не усвоил одредени предлози и мислења дадени во нацртот на општиот акт.

2. Изменување и дополнување на Статутот

Член 127

Предлог за изменување и дополнување на Статутот можат да поднесат:

1. секој делегат на Собранието, по овластување на делегатската единица од каде е делигиран;
2. Извршниот одбор на Собранието;
3. секој основач на Републичката заедница.

За предлогот за изменување и дополнување на Статутот одлучува Собранието.

Член 128

Начинот и постапката за изменување и дополнување на Статутот е истоветен со постапката за донесување на општите акти на Републичката заедница.

Член 129

Со денот на влегувањето во сила на овој статут престануваат да важат:

1. Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, донесен на седницата на Собранието на 29. IV. 1974 година, број 112;
2. Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, донесен на седницата на Собранието од 21. XI. 1980 година број 787/1;
3. Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, донесена на седницата на Собранието од 24. VI. 1974 година, број 08-161/4;
4. Статутарната одлука за организацијата, делокругот и самоуправањето на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, донесена на седницата на Собранието од 13. III 1978 година, број 132/7.

Член 130

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на Одлуката за потврдување на овој статут од страна на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 783/4

29 октомври 1981 година

Скопје

Претседател на Собранието,
Емине Адеми, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Јовановски Љупчо од Скопје, со стан на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 136, против тужената Јовановска Милка, порано од Скопје а сега со непозната адреса на живеење во Австралија.

Се повикува тужената Јовановска Милка да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Во колку тужената не се јави во рок од 30 дена ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II. бр. 3026/82 (116)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е постапката за развод на брак по тужба на тужителката Хурије Џемилова Мехмети од Тетово, ул. „И. Р. Лола“ бр. 18, против тужениот Дануш Алиов Мехмети од Тетово, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Дануш Алиов Мехмети да се јави во Општинскиот суд — Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или пак да одреди свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси пред судот.

Доколку во овој рок не се јави или не одреди полномошник судот ќе му одреди привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1512/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост на подвижни работи по тужбата на Реџије Емурлаи од с. Требош, против тужениот Махир Шабан Шабани од с. Челопек — Тетово, а сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужениот Махир Шабани од с. Челопек, а сега на работа во Швајцарија, да се јави на Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди полномошник кој ќе го застапува во текот на постапката. Доколку не се јави на судот ниту одреди полномошник преку Центарот за социјална работа — Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1347/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за злоупотреба на право по тужбата на тужителката Кираца, вд. Стојанова Стојчевска од с. Рогачево, против тужените Стојчевски Борис и Стојчевски Богоја, двајцата од с. Рогачево од кои второтужениот Стојчевски Богоја од село Рогачево

е сега на привремена работа во Англија, со непозната адреса. Вредноста на спорот неопределена.

Бидејќи тужениот Стојчевски Богоја е со непозната адреса во Англија, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да одреди свој полномошник или да се јави лично во судот. Доколку во определениот рок не се јави ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1430/82.

Пред овој суд се води граѓанска парница од тужителот Славе Серафимовски од с. Теарце, против тужениот Рамадан Лаки од с. Теарце, а сега на привремена работа во Германија.

Бидејќи тужениот Рамадан Лаки е со непознато место на живеење во Германија, се повикува да се јави на судот, како и секој оној што ја знае неговата адреса да ја соопшти на судот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1121/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за штета по тужбата на тужителот Баки И. Аслан од с. Г. Речица, против тужениот Каримани Садик од с. Г. Речица. Вредност на спорот 25.000 н. динари.

Бидејќи тужениот Каримани Абдуламит од с. Голема Речица сега се наоѓа на привремена работа во Австрија, со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да одреди свој полномошник или да се јави лично пред судот. Во колку во определениот рок не се јави ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1710/82.

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Во текот на 1942 година Афаз Сејфула, земјоделец од Куманово како болен во Скопската болница, бил испратен на лекување во болницата во Куманово и се смета дека на 3. XII. 1942 година умрел но не бил предаден на семејството. Истиот бил роден на 1. I. 1915 година.

Согласно чл. 79 од Законот за вонпарничната постапка се повикува Афаз Сејфула од Куманово, доколку е жив, или некој знае за него дека е жив во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ и „Службен лист на СФРЈ“, да се јави во Општинскиот суд во Куманово, бидејќи против него е покрената постапка за докажување на смртта. Доколку во погоре наведениот рок не се јави, и никој не пријави дека е жив, погоре наведената дата ќе се смета за ден на неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 690/81.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 769 од 28. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-517-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на називот и дејноста на Здравствениот дом на Скопје, Н. Сол. О. на ООЗТ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, ООЗТ Служба за итна медицинска помош и домашна посета — Скопје, булевар „Партизански одреди“ бб, со следните податоци: Досегашниот назив на ООЗТ Служба за итна медицинска помош и домашна посета — Скопје, се менува, така што во иднина ќе гласи: Здравствен дом на Скопје, Н. Сол. О. на ООЗТ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, ООЗТ Служба за итна медицинска помош, Н. Сол. О. — Скопје, булевар „Партизански одреди“ бб.

Основни дејности:

130120 — амбулатно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита. Опфатена е само дејноста на итната медицинска помош;

130159 — други видови здравствена заштита. Опфатени се сите видови здравствена заштита од дејноста на ООЗТ што не се напред предвидени.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 769/82. (338)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 915 од 23. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-9-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О.Сол.О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Моша Пијаде“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ Методија Новковски, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Томислав Стефановски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 915/82. (339)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 797 од 29. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1581-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на „Пламен“ — монтажно-инсталатерска задруга, Р.О. — Скопје, ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 18, кула III, Градски сид со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петровски Борис, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Стефковски Љупчо, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 797/82. (340)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 468 од 31. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1372-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката самоуправа интегрална заедница за општествена заштита на децата, Ц.О. — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 14 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Цветанка Филиповска, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Здравка Андоновска, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 468/82. (341)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 780 од 22. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-562-4-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствената работна организација Градска општа болница „Моша Пијаде“, со ОО и ООЗТ — Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 53, ООЗТ Центар за продолжено лекување и рехабилитација „Катлановска Бања“, Ц.О. во Катлановска Бања, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ д-р Димитар Роглев, директор, а се запишува како нов застапник д-р Благоја Милошевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 780/82. (342)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 771 од 28. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-517-17-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Здравствен дом на Скопје со Н. Сол. О. на ООЗТ, ул. „Цветан Димов“ бб. — Скопје, ООЗТ Заводи за превентивна медицина со Н. Сол. О., ул. „Пролет“ бр. 4 — Скопје.

Пренотацијата на одлуката за организирање на ООЗТ е запишана во судскиот регистар со решението Фи. бр. 237/82 од 25. V. 1982 година.

Основни дејности:

130111 — здравствено-просветна дејност;

130112 — санитарна заштита;

130120 — амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита. Не е опфатена брза помош;

130159 — други видови здравствена заштита. Опфатена е дејноста во врска со контролата на загаденоста на човековата средина и лабораториски анализи.

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица, освен оние кои со Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во работната организација се пренесени на работната организација.

За своите обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства,

За обврските на оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица, останатите ООЗТ одговараат неограничено солидарно.

За обврските на работната организација и обврските на останатите ООЗТ, во состав на Работната организација, оваа ООЗТ одговара неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување е д-р Георги Панов, в.д. претседател на колегијалниот работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 774/82. (344)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 774 од 28. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-517-15-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Здравствениот дом на Скопје, Н. Сол. О. на ООЗТ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, ООЗТ за примарна здравствена заштита „Кисела Вода“ со Н. Сол. О., ул. „Димитар Чуповски“ бр. 9 — Скопје.

Пренотацијата на одлуката за организирање на ООЗТ е запишана во судскиот регистар со решението Фи. бр. 235/82 од 25. V. 1982 година.

Основни дејности:

130120 — амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита. Не е опфатена брзата помош;

130140 — стоматолошка здравствена заштита;

130159 — други видови здравствена заштита, лабораториски анализи и сите други видови здравствена заштита од дејноста на ООЗТ што не се напред предвидени.

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица, освен оние кои со Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во Работната организација се пренесени на Работната организација.

За своите права во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица останатите ООЗТ одговараат неограничено солидарно.

За обврските на Работната организација и обврските на останатите ООЗТ во состав на работната организација оваа ООЗТ одговара неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е д-р Живорад Бошнаковски, в.д. управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 774/82. (344)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 770 од 28. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-517-16-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Здравствен дом на Скопје, со Н.Сол.О. на

ООЗТ, ул. „Цветан Димов“ бб — Скопје, ООЗТ за примарна здравствена заштита „Карпош“, Н.Сол.О., ул. „Пробиштипска“ бб — Скопје.

Пренотацијата на одлуката за организирање на ООЗТ е запишана во судскиот регистар со решението Фи. бр. 236 од 25. V. 1982 година.

Основни дејности:

130120 — амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита. Не е опфатена брзата помош.

130140 — стоматолошка здравствена заштита;

130159 — други видови здравствена заштита; лабораториски анализи и сите видови здравствена заштита од дејноста на ООЗТ што не се напред наведени.

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица, освен оние кои со Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во Работната организација се пренесени на Работната организација.

За своите права во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица останатите ООЗТ одговараат неограничено солидарно.

За обврските на Работната организација и обврските на останатите ООЗТ во состав на Работната организација оваа ООЗТ одговара неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е д-р Милодраг Сајковски, в.д. управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 770/82. (345)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 918 од 30. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1585-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената-проширување на дејноста на Земјоделската задруга „МЕДИТЕРАН“, Р.О. — с. Моин — Гевгелија со следните податоци:

Досегашната дејност на задругата се проширува со следната споредна дејност:

— живинарство;

— продажба на големо и мало на земјоделски производи од сопствено производство и производство од здружените земјоделци и кооперанти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 918/82. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 827 од 27. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1771-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежно-занаетчиската задруга „БРЕГАЛНИЦА“, Р.О. — Горче Петров — Скопје, ул. „Радушка“ бб.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на задругарите од 20. II. 1982 година.

Основачи на задругата се: Зафирова Зора од Г. Петров, ул. „29 Ноември“ бр. 111, л.к. бр. 43181—СВР—Скопје; Стојков Горѓи — Скопје, Карпош 1, зграда А-8, влез I, стан 5, л.к. 42885—СВР—Скопје; Ристов Тоде, ул. „Радушка“ бб — Скопје, л.к. бр. 41329—СВР—Скопје; Андевски Страхил Стојан, ул. „Маршал Тито“ бр. 40 — Г. Петров, л.к. бр. 36691—СВР—Скопје; Николов Ванчо, ул. „Радушка“ бр. 7 — Г. Петров, л.к. бр. 46829—СВР—Скопје; Иванова Сузана, ул. „Париска Комуна“ бр. 8 — Скопје, л.к. бр. 20090—СВР—Скопје; Накова Љиља, ул. „Трифун Бузов“ бр. 105 — Скопје, л.к. бр. 390067—СВР—Скопје; Манасиев Цветко од Скопје, ул. „Радушка“ бб, л.к. бр. 34922—СВР—Скопје; Наков Тодор од Скопје, ул. „Трифун Бузов“ бр. 105, л.к. бр. 390068—СВР—Скопје; и Асен Дионисов, ул. „Трифун Бузов“ бр. 105 — Скопје, л.к. бр. 468320—СВР—Скопје.

Основни дејности:

— сидарска и фасадерска;

— гипсарска и штукотомерска;

- паркетарска;
- молеро-фарбарска;
- изолатерска.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски во правниот промет со трети лица, задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата во правниот промет со трети лица задругарот-основач на задругата одговара во висина на здружениот влог кој изнесува 3.000 динари.

Лице овластено за застапување е Накова Љиља, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 827/82. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 755 од 15. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1531-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница на станувањето, Ц.О. — Дебар со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Исмет Мерсовски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Трпе Алексоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 755/82. (332)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 783 од 3. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1424-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заедницата за вработување, Ц.О. — Кичево, „Булевар ослободување“ бр. 11 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Трајко Божиновски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Младен Китаноски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 783/82. (333)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 303 од 20. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1768-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за водостопанство, Ц.О. — Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 26.

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба од 40 основачи.

Основни дејности: 140212-СИЗ од областа на водостопанството.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Касапинов Киро, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 303/82. (334)

Врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на постојани судии на Основниот суд на здружениот труд во Скопје и тоа: — двајца судии со седиште во Титов Велес; и — двајца судии со седиште во Гостивар.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд, треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот на објавувањето.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊАТА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

СОДРЖИНА

	Страна
681. Одлука за помилување на осудени лица	849
682. Одлука за работите што Управата ќе ги врши за потребите на републичките органи и организации и за определување на денот за почнување со работа на Управата	849
683. Решение за разрешување директор на Републичката управа за прашањата на борците и воените инвалиди во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика	850
684. Решение за разрешување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за информации	850
685. Решение за разрешување советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи	850
686. Решение за разрешување виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	850
687. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 26/81 од 5 ноември 1981 година	850
688. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 92/82 од 11 ноември 1982 година	851
689. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 141/82 од 30 септември 1982 година	851
690. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 171/82 од 11 ноември 1982 година	852
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
319. Решение за распишување на дополнителни избори и за определување денот на одржувањето на дополнителните избори за делегат во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата	853
320. Одлука за формирање на Комисија за жалби против решенијата за остварување додаток на децата донесени во прв степен	853
321. Самоуправна спогодба за здружување во Републичка самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата	853
322. Статут на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата	860